

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 20

Год. LXIV

Петок, 8 февруари 2008

Цена на овој број е 210 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
255. Одлука за давање на согласност на Финансискиот план на Централниот регистар на Република Македонија за 2008 година.....	2	264. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	6
256. Одлука за давање на времено користење на движни ствари.....	2	265. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	7
257. Програма за проширена репродукција на шумите за 2008 година.....	2	266. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	7
258. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	4	267. Решение за давање дозвола за работење на брокерска кука.....	7
259. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	5	268. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	7
260. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“.....	5	269. Решение за давање дозвола за работење на брокерска кука.....	8
261. Дозвола за вршење на финансиски лизинг.....	6	270. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2008 година.....	8
262. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	6	271. Наставна програма за стручен испит за звање туристички водич во Република Македонија.....	8
263. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	6	Огласен дел.....	1-84

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**255.**

Врз основа на член 26, став 4 од Законот за Централниот регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/01, 49/03 и 109/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.02.2008 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2008 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Финансискиот план на Централниот регистар на Република Македонија за 2008 година, под бр. 0201-2/3 донесен од Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-814/1	Заменик на претседателот
5 февруари 2008 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

256.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.01.2008 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ****Член 1**

Со оваа одлука од досегашниот корисник Министерството за транспорт и врски се даваат на времено користење од 3 (три) месеци движни ствари 30 персонални компјутери – куќишта Greatwall 8000, 30 монитори Greatwall, 30 уреди за непрекинато напојување UPS Henden 500 и 30 софтвери Kailin Linux.

Член 2

Министерот за транспорт и врски склучува договор со министерот за правда, за правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на времено користење од 3 (три) месеци.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7531/2	Заменик на претседателот
29 јануари 2008 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

257.

Врз основа на член 69, став 1 од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97, 7/00, 89/04 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.01.2008 година, донесе

ПРОГРАМА**ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ ЗА 2008 ГОДИНА****I**

Со оваа програма, согласно Буџетот на Република Македонија за 2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.160/2007), Раздел 14001 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма 2 -Шумарство, Потпрограма 20 - Шумарство, Ставка 485 - Други нефинансиски средства, се утврдува видот и обемот на активностите кои ќе се финансираат, извршителите на работите, изворот и износот на средствата, како и начинот на користење на средствата за извршени работи во 2008 година.

Средствата за реализација на оваа програма, особено ќе се користат за:

- пошумување на голини и ерозивни земјишта и мелиорација на деградирани шуми и шикари;
- санирање на опожарени шумски површини и спречување на ширењето на масовното сушење на боровите шуми и шумски култури;
- нега, превентивна заштита и сузбивање на растителни болести и штетници во шуми и шумски култури подигнати на голини, површини во кои е извршена мелиорација на деградирани шуми и шикари и
- обезбедување на шумски саден материјал за пошумување.

II

За извршување на активностите од дел I на оваа програма, се утврдуваат средства од следните извори:

	денари
1. Буџетот на РМ	110.000.000,00
2. Собствени приходи	50.000.000,00
- ЈП и други	42.500.000,00
- промет на дрво	500.000,00
- приватни шуми	7.000.000,00
Вкупно:	160.000.000,00

III

Средствата од дел II на оваа програма ќе се користат за следните намени:

1. Пошумување:

1.а За пошумување на голини и ерозивни земјишта се утврдуваат средства во износ од 51.300.000,00 денари.

Со овие средства ќе се изврши пошумување на голини и ерозивни земјишта во државна сопственост. Извршителот на работите ќе изврши пошумување на механизано или рачно подготвена почва, ќе обезбеди и посади соодветен број на шумски саден материјал и ќе изврши други работи кои се потребни за комплетно пошумување на 1.282,50 ха. За извршено пошумување на 1 ха ќе се исплатат по 40.000,00 денари, или за 1.282,50 ха вкупно 51.300.000,00 денари;

1.б. За мелиорација на деградирани дабови шуми со пошумување, утврдени се средства во износ од 6.000.000,00 денари.

Со овие средства ќе се изврши преведување на деградирани дабови шуми во повисока форма на одгледување, на површина од 150 ха. Извршителот на работите ќе изврши отстранување на постоечката дрвна маса, ќе изврши соодветна припрема на почвата за пошумување и ќе изврши пошумување со садници од родот на дабовите (*Quercus*). За извршување на мелиорација ќе се исплатат по 40.000,00 денари за 1 хектар, или за 150 ха вкупно 6.000.000,00 денари;

1.в За отстранување на последиците од шумски пожари од пошироки размери со пошумување, односно преку вештачка обнова, утврдени се средства во износ од 70.000.000,00 денари;

Со овие средства ќе се изврши отстранување на последиците од шумски пожари од пошироки размери преку вештачка обнова на површина од 1.000 ха. Извршителот на работите ќе изврши отстранување на изгорена дрвна маса (сосема или стебла кои се делумно оштетени и кои претставуваат заришта за ширење на болести и штетници), ќе воспостави шумски ред, ќе изврши соодветна припрема на почвата за пошумување и ќе изврши повторно пошумување со садници. За извршување на оваа мерка, ќе се исплатат по 70.000,00 денари за 1 ха, или за 1.000 ха, или вкупно 70.000.000,00 денари;

1.г За обезбедување на шумски саден материјал, утврдени се средства во износ од 4.248.800,00 денари.

Со овие средства ќе се обезбедат вкупно 350.000 шумски садници кои ќе се користат за следните намени:

- за пошумување на земјиште во приватна сопственост (голини, сечишта и др.) ќе се обезбедат 300.000 броја садници со просечна цена од 12,00 денари за една садница и ќе им се доделат на сопствениците на приватното земјиште преку ПЕ на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и

- за спроведување на Одлуката за определување ден за еколошка акција на младите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 58/2001) ќе се обезбедат 49.900 садници, од кои со просечна цена од 12,00 денари за една садница и 100 садници со просечна цена од 500,00 денари за една садница. Садниците ќе се распределат рамномерно на општинските координативни одбори, односно други организатори за спроведување на Еколошката акцијата во Република Македонија преку подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. За спроведување на одгледни мерки со прореди во шумски култури и во шуми до 30 годишна возраст подигнати на голеини и ерозивни земјишта, утврдени се средства во износ од 7.200.000,00 денари.

Со овие средства ќе се извршат прореди во шумските култури и во шуми до 30 годишна возраст на површина од 600 ха, од кои во државна сопственост на површина од 540 ха и во приватна сопственост на површина од 60 ха. За извршување на одгледните мерки ќе се исплатат по 12.000,00 денари за 1 хектар, или за 600 ха вкупно 7.200.000,00 денари.

3. За спречување на ширењето на масовното сушење на боровите шуми и шумски култури, утврдени се средства во износ од 2.000.000,00 денари.

Со овие средства ќе се изврши спречување на ширењето на масовното сушење на боровите шуми и шумски култури во регионите на Прилеп, Битола и Берово, на површина од 50 ха. Извршителот на работите ќе изврши сечење на исушените стебла и стебла кои се во фаза на сушење, отстранување на посечената дрвна маса и воспоставување на шумски ред. За извршување на оваа мерка, ќе се исплатат по 40.000,00 денари за 1 ха, или за 50 ха вкупно 2.000.000,00 денари.

4. За заштита на шумите и шумските култури од растителни болести и штетни инсекти, утврдени се средства во износ од 10.800.000,00 денари.

Со овие средства ќе се реализираат следните работи:

- ќе се извршат теренски увиди и лабораториски испитувања на главните причинители за оштетувањата на шумите и шумските култури во Република Македонија. Исто така, ќе се изврши анализирање на податоците од биоиндикациските точки поставени на територијата на Република Македонија, добиени од шумарските инженери задолжени за заштита на шумите на своето подрачје, вработени во субјектите кои стопанисуваат со шумите. Работите ќе се извршат од страна на експертите од Катедрата за заштита на шумите и дрвото при Шумарскиот факултет - Скопје, односно Центарот за ИДП служба. Врз основа на детални анализи, Центарот за ИДП служба ќе изготви Извештај за здравствената состојба на шумите во Република Македонија за 2007 година и ќе препорача мерки кои треба да се преземат за да се спречи ширењето на определени штетници и ќе изготви Извештај за здравствената состојба на шумите на биоиндикациските точки во 2007 година. За оваа намена се определуваат средства во износ од 800.000,00 денари и

- ќе се изврши авиосудбување на штетникот боров четник (*Thaumatopea pityocampa* Schiff.) во боровите шуми и шумски култури на површина од околу 10.000 ха во повеќе региони во Република Македонија. За извршување на оваа мерка се определуваат средства во износ од 10.000.000,00 денари.

5. За исплата на неизмирени обврски по Програмата за проширена репродукција на шумите во 2007 година, утврдени се средства во износ од 2.725.923,00 денари.

6. За финансирање на активностите и мерките кои се во директна функција на програмските активности, утврдени се средства во износ од 3.025.277,00 денари и тоа за:

- Изработка на Студија за превентивна и пресупресивна заштита на шумите од пожари во Република Македонија, утврдени се средства во износ од 800.000,00 денари;

- Изработка на Студија за шумски подрачја ризични од ерозија во Република Македонија, утврдени се средства во износ од 1.000.000,00 денари;

- Изработка на Студија за развој на шумска патна мрежа во Република Македонија, утврдени се средства во износ од 1.200.000,00 денари;

- Недоволно предвидени работи кои ќе произлезат во текот на годината при реализација на програмата, утврдени се средства во износ од 25.277,00 денари.

7. За имплементација на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2008 година, односно за спроведување на програмските активности, утврдени се средства во износ од 2.700.000,00 денари.

Овие средства ќе се користат за учество на конгреси, советувања, семинари, симпозиуми, билатерални, мултилатерални и други средби од областа на шумарството кои се во функција на стручно унапредување и осовременување на програмските активности и материјално-технички средства за имплементирање на активностите предвидени со програмата.

IV

Реализацијата на работите наведени во дел III, точка 1.а, 1.б, 1.в, 2 и 3 од оваа програма, ќе се врши врз основа на соодветни оперативни програми изработени од страна на извршителите на работите. Со програмите се утврдуваат мерките кои ќе се извршат, локациите, вкупната површина изразена во ха, како и другите поединости кои се поврзани со конкретната работна задача. Програмите се изработуваат на концизен и јасен начин.

Извршителите на работите, односно корисниците на средствата од дел III, точка 1.а, 1.б, 1.в и 3 на оваа програма, се правните лица од областа на шумарството, односно Јавното претпријатие „Македонски шуми“ - Скопје и правните лица кои вршат одгледување и заштита на шумите за посебна намена.

Извршителите на работите, односно корисниците на средствата од дел III, точка 2 на оваа програма, се правните лица од областа на шумарството, односно Јавното претпријатие „Македонски шуми“ - Скопје, правните лица кои вршат одгледување и заштита на шумите за посебна намена и сопствениците на приватни шуми.

Садниците наведени во дел III, точка 1.г од оваа програма, ќе се употребат за пошумување на земјиште во приватна сопственост и за спроведување на Еколошката акција на младите во Република Македонија. Корисници на шумските садници се сопствениците на приватно земјиште кои планираат да извршат пошумување на определена површина, а корисниците на садниците за спроведување на Еколошката акција се општинските координативни одбори, односно други организатори на Еколошката акција.

Распределба на шумските садници наменети за пошумување од дел III, точка 1.г, ќе се врши преку подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

V

Исплатата на средствата од дел III, точка 1.а, 1.б, 1.в, 2 и 3 на оваа програма, ќе се врши врз основа на склучени договори помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и ЈП „Македонски шуми“ - Скопје, правните лица кои вршат одгледување и заштита на шумите за посебна намена и сопствениците на приватните шуми.

Исплатата на средствата од дел III, точка 1.г на оваа програма, ќе се врши врз основа на документација за издадени садници и по добиено известување од подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство дека садниците се издадени на сопствениците на приватно земјиште и за Еколошката акција.

Исплатата на средствата од дел III, точка 4 алинеја 1 и точка 6 алинеи 1, 2 и 3 на оваа програма, ќе се врши врз основа на склучени договори помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Шумарскиот факултет-Скопје.

Исплатата на средствата од дел III, точка 4 алинеја 2 ќе се врши со јавна набавка.

Исплатата на средствата од дел III, точка 6 алинеја 4 на оваа програма, ќе се врши врз основа на донесени решенија од страна на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

VI

Средствата од оваа програма се неповратни.

VII

Доколку при реализација на оваа програма дојде до зголемување на обемот на мерките и активностите во одделни позиции, а другите мерки и активности делумно или воопшто не се реализираат во текот на годината, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе изврши пренамена на средствата од една во друга позиција во рамките на вкупно расположивите средства.

VIII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-477/1
29 јануари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

258.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.02.2008 година, издава

ЛИЦЕНЦА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за промет и услуги „М-Гаминг“ ДОО експорт-импорт Скопје, за време до 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа во хотелот Турист-Бест Вестерн во Скопје.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на домосток за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-498/1
5 февруари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

259.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.02.2008 година, издава

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Трговското друштво „Дивиен“ ДОО експорт-импорт Скопје, за време до 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на бул. „Партизански одреди“ бр. 151, лок. 1 и 2 Порта Влае во Скопје.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 18 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-499/1
5 февруари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

260.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.02.2008 година, издава

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИГ- РА НА СРЕЌА – „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ“

1. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“ се издава на Друштвото за производство, трговија и услуги „Ас-Цокер“ увоз-извоз Битола ДООЕЛ, за време до 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“ ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на ул. „Илинденска“ бр. 14 во Кавадарци.

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точка 3, алинеја 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 3, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема.

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-603/1
5 февруари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**261.**

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за лизинг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2002, 49/2003 и 13/2006), Министерството за финансии, на ден 22.01.2008 година, издава

**Д О З В О Л А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ**

1. На Друштвото за лизинг ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДОО-ЕЛ, бул. Босна и Херцеговина бб Скопје, со Единствен матичен број на субјектот 6299482, му СЕ ОДОБРУВА да врши финансиски лизинг.

2. Оваа дозвола се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11 – 49512/2
22 јануари 2008 година
Скопје

Министер,
д-р **Трајко Славески**, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**262.**

Врз основа на член 46 став 1 точка б) и член 184, точка л) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 21.01.2008 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

1. Се дава согласност на Одлуката за измени на Правилата за работа на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје број 89/2007, донесена на седницата на Одборот на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје одржана на ден 21.12.2007 година.

2. Се задолжува Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, во рок од 15 календарски дена од денот на приемот на ова решение, да изврши дополнување на одредбата од член 4 од Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за работа, која ќе гласи: „Оваа одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од денот на добивање на согласност од Комисијата за хартии од вредност“.

3. Се задолжува Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, по постапувањето по точка 2 од ова решение, да достави до Комисијата за хартии од вредност пречистен текст на Правилата за работа на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-145/5
21 јануари 2008 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

263.

Врз основа на член 46 став 1 точка б) и член 184, точка л) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 21.01.2008 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

1. Се дава согласност на Одлуката за измени на Правилата за арбитража на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје број 86/2007, донесена на седницата на Одборот на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје одржана на ден 21.12.2007 година.

2. Се задолжува Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, во рок од 15 календарски дена од денот на приемот на ова решение, да изврши дополнување на одредбата од член 5 од Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за арбитража, која ќе гласи: „Оваа одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од денот на добивање на согласност од Комисијата за хартии од вредност“.

3. Се задолжува Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, по постапувањето по точка 2 од ова решение, да достави до Комисијата за хартии од вредност пречистен текст на Правилата за арбитража на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-145/4
21 јануари 2008 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

264.

Врз основа на член 46 став 1 точка б) и член 184, точка л) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 21.01.2008 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

1. Се дава согласност на Одлуката за измени на Правилата за однесување и дисциплина на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје број 87/2007, донесена на седницата на Одборот на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје одржана на ден 21.12.2007 година.

2. Се задолжува Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, во рок од 15 календарски дена од денот на приемот на ова решение, да изврши дополнување на одредбата од член 5 од Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за однесување и дисциплина, која ќе гласи: „Оваа одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од денот на добивање на согласност од Комисијата за хартии од вредност“.

3. Се задолжува Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, по постапувањето по точка 2 од ова решение, да достави до Комисијата за хартии од вредност пречистен текст на Правилата за работа на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-145/3
21 јануари 2008 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

265.

Врз основа на член 46 став 1 точка б) и член 184, точка л) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 21.01.2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на Одлуката за измени на Правилата за членство на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје број 88/2007, донесена на седницата на Одборот на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје одржана на ден 21.12.2007 година.

2. Се задолжува Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, во рок од 15 календарски дена од денот на приемот на ова решение, да изврши дополнување на одредбата од член 5 од Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за членство, која ќе гласи: „Оваа одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од денот на добивање на согласност од Комисијата за хартии од вредност“.

3. Се задолжува Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, по постапувањето по точка 2 од ова решение, да достави до Комисијата за хартии од вредност пречистен текст на Правилата за членство на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово донесување и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-145/2
21 јануари 2008 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

266.

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 21.01.2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Димче Панов, дипломиран економист, роден на ден 23.02.1976 година во Велес, за директор на Брокерската кука Мој Брокер АД Скопје, со седиште на ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 1а/1/1, 1000 Скопје.

2. Согласноста за именување на Димче Панов за директор на Брокерската кука Мој Брокер АД Скопје се дава за периодот до одржувањето на првото годишно собрание на Друштвото, согласно Статутот на Брокерската кука број УЗП 10822/07 од 24.10.2007 година со кој кандидатот е именуван за директор на Брокерската кука.

3. Согласноста за именување на Димче Панов престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение, доколку лицето од точка 1 на ова решение биде разрешено од функцијата директор на Брокерската кука Мој Брокер АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на директор од страна на Комисијата за хартии од вредност, и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-117/4
21 јануари 2008 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

267.

Врз основа на член 107 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 21.01.2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕРСКА КУКА

1. Се дава дозвола за работење на брокерската кука МОЈ БРОКЕР АД Скопје, со седиште на ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 1а/1/1, 1000 Скопје, Република Македонија.

2. Брокерската кука МОЈ БРОКЕР АД Скопје, согласно со член 94, точки а), ф) и е) ќе ги врши следниве работи:

- купување и продавање на хартии од вредност по налог и за сметка на клиентот;

- дејствување како покровител при котација и

- инвестиционо советување.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-44/4
21 јануари 2008 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

268.

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 21.01.2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Билјана Аризанкова, дипломиран економист, родена на ден 01.06.1970 година во Штип, за директор на Брокерската кука Пеон Брокер АД Скопје, со седиште на ул. „8 Ударна бригада“ бр. 20б, 1000 Скопје.

2. Согласноста за именување на Билјана Аризанкова за директор на Брокерската кука Пеон Брокер АД Скопје се дава за периодот до одржувањето на првото годишно собрание на Друштвото, согласно Статутот на Брокерската кука број УЗП 5971/2007 од 29.10.2007 година со кој кандидатот е именуван за директор на Брокерската кука.

3. Согласноста за именување на Билјана Аризанкова престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение, доколку лицето од точка 1 на ова решение биде разрешено од функцијата директор на Брокерската кука Пеон Брокер АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на директор од страна на Комисијата за хартии од вредност, и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-309/1 Комисија за хартии од вредност
21 јануари 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

269.

Врз основа на член 107 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 21.01.2008 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕРСКА КУЌА

1. Се дава дозвола за работење на брокерската куќа ПЕОН БРОКЕР АД Скопје, со седиште на ул. „8 Ударна бригада“ бр. 206, 1000 Скопје.

2. Брокерската куќа ПЕОН БРОКЕР АД Скопје, согласно со член 94, точки а), г) и е) ќе ги врши следниве работи:

- купување и продавање на хартии од вредност по налог и за сметка на клиентот;
- дејствување како покровител при котација и
- инвестиционо советување.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-308/1 Комисија за хартии од вредност
21 јануари 2008 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

ЈР СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

270.

Врз основа на член 19, став 2 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07) и член 21, став 2, алинеја 10 од Статутот на ЈП Службен весник на РМ, Управниот одбор на ЈП Службен весник на РМ, на седницата одржана на 29.11.2007 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА 2008 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната претплата за службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2008 година.

Член 2

Цената на годишната претплата за службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2008 година за домашни правни и физички лица се утврдува на 9.200,00 денари, со можност за плаќање на рати.

Член 3

Цената на годишната претплата за службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2008 година за правни и физички лица со седиште или живеалиште во странство се утврдува на 295,00 EUR.

Член 4

Претплатниците од член 2 на оваа одлука, кои ќе изразат желба во текот на 2008 година да го зголемат, односно намалат бројот на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ или да се претплатат во текот на 2008 година за пократок период од 12 месеци, цената се утврдува во износ од 920,00 денари на месечно ниво.

Член 5

Во цената утврдена од член 2, 3 и 4 од оваа одлука е пресметан и данокот на додадена вредност.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија, со примена од 01.01.2008 година.

Бр. 02-7296/1
29 ноември 2007 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Жарко Јовановски, с.р.

ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ - СКОПЈЕ

271.

НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЗВАЊЕ ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Наставната програма, по која што Факултетот за туризам во Скопје ќе ја изведува наставата за стручен испит по кој што кандидатите ќе се стекнат со Сертификат и звање „туристички водич“ во Република Македонија, произлегува како потреба на туристичкото стопанство во државата, но пред сè, како потреба на туристичките агенции и здруженија регистрирани во нашата земја што се занимаваат со оваа дејност.

Основата на наставната програма произлегува, исто така, од определбите на Владата на Република Македонија за интезивни вложувања во развојот на туризмот, преку кој што ќе оствари промоција на националното природно наследство, како и на културните вредности во државата.

Наставната програма што Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам - Скопје ја усвои и предлага, опфаќа осум одделни предмети што по својата содржина се неопходни за квалитетна и добро осмислена настава и обука на кадри кои ќе работат во туристички сојузи, здруженија и агенции како туристички водичи за потреба на домашни и странски туристи.

Наставната програма ги содржи следните наставни предмети:

1. ОСНОВИ НА ТУРИЗМОТ:

Поим на туризмот и видови на туризмот; Основни карактеристики на развојот на туризмот; Основни карактеристики на епохите во развојот на туризмот; Современи тенденции во меѓународниот туризам; Глобални

туристички движења; Поим на услуги и услужни дејности во туризмот; Основни фактори на развој на туризмот; Дефинирање на потрошувачи во туризмот; Видови туристички патувања; Карактеристики на туристичкиот пазар; Специфичности на туристичка понуда и побарувачка; Хетерогеност на туристички движења; Дефинирање на поимот туристички мотиви и нивни карактеристики; Основни функции на туризмот; Значење и улога на маркетинг во туризмот; Заштита и унапредување на животната средина и туристички развој; Поим и значење на одржливиот развој на туризмот; Поважни трендови во туризмот.

2. НАЦИОНАЛНА ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА:

Туристичко-географска положба и граници на Република Македонија; Природно-географските потенцијали за развој на туризмот во Република Македонија, како што се: геоморфолошките туристички мотиви, хидролошките туристички мотиви, климата како фактор за развој на туризмот и биогеографските мотиви; Антропогени туристички потенцијали за развој на туризмот во Република Македонија, како што се: етносоцијалните туристички мотиви, културно-историските знаменитости и манифестационите туристички мотиви; Пејсажните и амбиенталните туристички вредности; Туристичката валоризација на одделни природно-географски и антропогени туристички добра во Република Македонија; Регионален развој на туризмот; Градските туристички центри како специфични транзитни туристички мотиви; Езерските туристички места; Планинските туристички места; Бањските туристички места; Видовите на туризмот и нивната туристичка регионализација; Развојот на руралниот туризам; Конгресниот туризам; Транзитниот туризам; Здравствениот туризам; Спортскиот туризам; Манифестационен туризам; Верски туризам; Вински туризам; Културолошкиот туризам; Алтернативните форми на туризмот; Националните паркови-со посебна точка која ќе се однесува на Природното наследство во Република Македонија (кое претставува дел од природата и се состои од геолошки, физичко-географски или биолошки формации кои имаат исклучителна вредност од естетска, конзервациска или научна гледна точка); Заштитата на животната средина (во Република Македонија има воспоставено систем на заштитени подрачја кои се карактеризираат со голема биолошка и пределска разновидност); Туризмот и одржливиот развој; Екотуризамот; Материјалната база за развој на туризмот, како што се: хотели, мотелите, преноќевалиштата, туристичките кампови и туристичките населби, планинските домови, потоа сообраќајната поврзаност и останатите инфраструктурни карактеристики; Основните карактеристики на туристичкиот промет; Хиерархијата во општественото креирање на туристичката политика и Стратегијата за развој на туризмот во Република Македонија.

3. НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА:

Предисториски период: Постар неолит, Рана бронзена епоха, Бронзен период, Ран железен период; Античка Македонија: Создавање на македонска династија Караниди, Филип II и Александар III, Птоломеи, Антигони и Селевкиди, Пропаѓање на македонската античка држава; Римско-византиска ера: Македонија под римска власт, Формирање римски колонии, Варварски

походи во Македонија, Поделба на Римската империја; Македонија и словенското населување: Словени го населуваат Балканот, Словени ја населуваат Македонија; Македонски Склавинии: Осум македонски племиња, Први обиди за формирање словенска држава, Византиски обиди за господство врз Словените во Македонија; Христијанизација и културни текови: Наметнување на христијанството, Обиди за елинизирање на Словените; Глаголството во Македонија: Константин и Методија, Создавање на прва словенска азбука-глаголица, Мисиите на Солунските браќа, Дејноста на Св. Климент и Наум во Кутмичевица, Создавање кирилица; Богомилско движење: Учењето на богомилството, Богомилство како светски реформаторски процес; Средновековна македонска држава: Востанија на комитопулите, Самоиловото царство до неговото пропаѓање 1018 година; Востанија за обнова на царството: Петар Делјан, Горѓи Војтех; Крстоносни војни и самостојни македонски кнежевства во XII век: Крстоносниот пат низ Македонија, Последици од крстоносните војни за Македонија; Македонија под власт на српската династија Немањиќи: Проширување на српската држава во Македонија, Пропаст на српската држава по смртта на цар Душан; Македонски држави до смртта на Марко Крале: Средновековни држави во Македонија во XIV век, Македонија станува османлиска провинција по смртта на Марко Крале; Османлиско господство во Македонија: Положбата на македонско население; Ајдучки движења: Ајдуството како прв обид на отпор; Карпошево востание: Причини и последици од востанието; Криза на османлискиот систем и будење на македонската национална свест: Феудална анархија, Промена на тимароспахискиот систем; Национален романтизам и утврдување македонска национална свест, Македонска граѓанска класа, Македонска преродба; Буни и востанија во Македонија: Негушко востание, Прилепско-мариовска буна, Кратовска буна, Разловечко востание, Кресненско востание; Културно-образовна дејност меѓу Македонците, Формирање на ВМРО Илинденско востание: Солунски конгрес, Смрт на Гоце Делчев, Смилевски конгрес, Илинденско востание, Крушевска република, Последици од неуспехот на востанието; Македонија до Втората Светска Војна и поделбите: Младотурска револуција, Прва Балканска војна и Лондонски мир, Втора Балканска Војна и Букурешки мир; Македонија во Првата Светска Војна и меѓу двете Светски Војни: Учество на Македонците во Првата Светска Војна, Решенијата на Версајската мировна конференција, Асимилација на Македонското население; Втора Светска војна и македонското прашање: Македонија како самостоен фактор во војната, Поврзување со јужнословенски народи, Второ заседание на АВНОЈ; Македонија во состав на СФРЈ: Изградба на македонската држава во СФРЈ до нејзиното распаѓање; Распаѓање на СФРЈ и промени на Балканскиот Полуостров; Формирање самостојна и независна македонска држава-Република Македонија; Државно уредување на Република Македонија.

4. КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА:

Поимот култура: начин на живеење, процес на создавање, негување и користење на уметничкото творење; Толкување на основни поими од културата и туризмот: култура, уметност, културна потреба, туристичка културна потреба и културни навики; Културни добра

Во издание на ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

излегоа од печат новите изданија:

- | | |
|--|---|
| <p>1) </p> <p>ЗАКОН ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА</p> <p>ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ</p> <p>- со подзаконски акти -</p> <p>- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -</p> <p>Цена - 200,00 денари</p> | <p>7) </p> <p>ЗАКОН ЗА УПРАВНИТЕ СПОРОВИ</p> <p>- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -</p> <p>Цена - 80,00 денари</p> |
| <p>2) </p> <p>ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА</p> <p>- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -</p> <p>Цена - 400,00 денари</p> | <p>8) </p> <p>ЗАКОН ЗА СОПСТВЕНОСТ И ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА</p> <p>- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -</p> <p>Цена - 150,00 денари</p> |
| <p>3) </p> <p>ЗАКОН ЗА БАНКИТЕ</p> <p>- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -</p> <p>Цена - 300,00 денари</p> | <p>9) </p> <p>ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО</p> <p>- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -</p> <p>Цена - 500,00 денари</p> |
| <p>4) </p> <p>ЗАКОН ЗА НОТАРИЈАТОТ</p> <p>- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -</p> <p>Цена - 250,00 денари</p> | <p>10) </p> <p>ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО</p> <p>ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВО</p> <p>ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ</p> <p>- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -</p> <p>Цена - 400,00 денари</p> |
| <p>5) </p> <p>ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД БУЧАВА ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА</p> <p>- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -</p> <p>Цена - 100,00 денари</p> | <p>11) </p> <p>ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ</p> <p>ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР</p> <p>- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -</p> <p>Цена - 150,00 денари</p> |
| <p>6) </p> <p>ЗАКОН ЗА ДРЖАВНОТО ПРАВООБРАНИТЕЛСТВО</p> <p>- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -</p> <p>Цена - 50,00 денари</p> | <p>12) </p> <p>ЗАКОН ЗА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ</p> <p>- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -</p> <p>Цена - 120,00 денари</p> |

П О Р А Ч К А

Со ова неотповикливо го порачувам изданието под реден број: 1) во ____ примероци; 2) во ____ примероци; 3) во ____ примероци; 4) во ____ примероци; 5) во ____ примероци; 6) во ____ примероци; 7) во ____ примероци; 8) во ____ примероци; 9) во ____ примероци; 10) во ____ примероци; 11) во ____ примероци и 12) во ____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____ тел./факс _____

Во _____, _____ 2008 година. (М.П.) _____
Потпис на порачателот

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ ГИ НУДИ СЛЕДНИТЕ ИЗДАНИЈА:

Р.бр	Изданија	Цена	Р.бр	Изданија	Цена
		денари			денари
1	Закон за обезбедување на побарувањата Закон за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити (со подзаконски акти) (редакциска збирка), 2007	200,00	17	Закон за трговските друштва со вовед, 2004	400,00
2	Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата (редакциска збирка), 2007	400,00	18	Закон за општата управна постапка Проф. д-р Симеон Гелевски, 2005 (со коментар)	400,00
3	Закон за нотаријатот (редакциска збирка), 2007	250,00	19	Устав на Република Македонија (со сите амандмани од I - XXX) на македонски и на англиски јазик (во една книга), голем формат, 2007	200,00
4	Закон за банките (редакциска збирка), 2007	300,00	20	Устав на Република Македонија (со сите амандмани од I - XXX) на македонски јазик, мал формат, 2007	150,00
5	Закон за заштита од бучава во животната средина (редакциска збирка), 2007	100,00	21	Збирки на прописи од областа на локална- та самоуправа, 2004	
6	Закон за државното правобранителство (редакциска збирка), 2007	50,00	а)	I книга — (Законите за: локална самоуправа; те- риторијална организација на локалната самоупра- ва; за градот Скопје; финансирањето на единици- те на локалната самоуправа и Законот за локал- ните избори — редакциски пречистен текст)	280,00
7	Закон за управните спорови (редакциска збирка), 2007	80,00	б)	II книга — (Законите за: комуналните такси; даночи на имот; угостителската дејност; турис- тичката дејност и Законот за вршење занаетчиска дејност)	210,00
8	Закон за сопственост и други стварни права (редакциска збирка), 2007	150,00	в)	III книга — (Редакциски пречистени текстови на законите за: основното образование; средното об- разование; заштита на децата и Законот за социјал- на заштита)	245,00
9	Збирка на прописи од областа на земјоделството (редакциска збирка), 2007	500,00	г)	IV книга — (Закон за управување со отпадот; Закон за квалитетот на амбиентниот воздух; Законите за заштита на природата)	245,00
10	Закон за ветеринарно јавно здравство Закон за ветеринарно здравство Закон за заштита и благосостојба на животните (редакциска збирка), 2007	400,00	д)	Комплет од четирите книги - Збирки на законите од областа на локалната самоуправа, 2004	840,00
11	Закон за прекршоците Закон за прекршоците против јавниот ред и мир (редакциска збирка), 2007	150,00	22	Збирка на прописи (редакциска) (Законите за: градење; за просторно и урбани- стичко планирање; за животната средина), 2005	210,00
12	Закон за минералните сировини (редакциска збирка), 2007	120,00	23	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право, 2000	80,00
13	Закон за пензиското и инвалидското осигурување Станка Трајкова и Олгица Костова (со коментар и прилози), 2006	700,00	24	Закон за извршната постапка Д-р Стефан Георгиевски, 2002	140,00
14	Изборен законик, 2006	300,00	25	Закон за спречување на корупцијата со закони за ратификација на конвенции Д-р Јован Пројевски (со објаснувања), 2002	80,00
15	Закон за стечај Д-р Кирил Чавдар (со објаснувања, судска практика и предметен регистар), 2006	600,00	26	Закон за денационализација Д-р Стефан Георгиевски, 2000 (со коментар, објаснувања и обрасци)	160,00
16	Збирка на прописи од областа на судството (Законите за: судовите; Судскиот совет на РМ; судскиот буџет (редакциски пречистен текст); Академија за обука на судии и јавни обвинители), 2006	400,00	27	Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и DVD за 2006 година	600,00
			28	Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и DVD за 2006 година	3.400,00
			29	Регистар на прописи на РМ	3.700,00

П О Р А Ч К А БР. 20

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци;
р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци;
р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по
пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на
телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 2008 година. (М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

